

**ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД Скопје**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА**

Скопје, март 2025

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје**

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2024 година, како и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (продолжува)
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје**

Мислење

Според нашето мислење, наведените финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје на 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и паричните текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД - Скопје за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

Скопје, 14 март 2025 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска



Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов






ЦЕНТРАЛЕН
ДЕПОЗИТАР
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

ЦДКВ АД
05 - 1003/
11.03.25
Скопје

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА
31.12.2024 година**

**ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ
ОД ВРЕДНОСТ АД СКОПЈЕ**

Февруари, 2025 година

Содржина

Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатната добиека	4
Извештај за финансиската состојба	5
Извештај за промените во капиталот	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	9

Биланс на успех

	Белешка	Во илјади денари За годината што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2023
Приходи од продажба	6	64,256	37,855
Останати оперативни приходи	7	627	796
Оперативни приходи		64,883	38,651
Трошоци за материјали и потрошни добра	8	(195)	(277)
Трошоци за вработени	9	(20,610)	(18,377)
Амортизација и депрецијација	19,20	(2,739)	(2,719)
Останати и оперативни расходи	10	(23,759)	(17,758)
Оперативна добивка (загуба)		17,580	(480)
Добивка од вложувања	18	47	388
Приходи од финансирање	11	2688	1,149
Расходи од финансирање	12	(2)	(36)
Добивка /(загуба) пред оданочување		20.313	1,021
Данок на добивка	13	2,233	-
Нето добивка /(загуба)		18,080	1,021
Основна заработувачка/ (загуба) по акција (во денари)	25	3,013	170

Извештај за сеопфатната добивка

Белешка	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2024	31 декември 2022
Нето добивка /(загуба) за годината	18,080	1,021
Останата сеопфатна добивка за годината:		
Ревалоризација на недвижности и опрема	-	-
Ревалоризациони резерви од продажба на вложувања расположливи за продажба	22	-
Курсни разлики од преведување на странски валути	-	-
Вкупно останата сеопфатна добивка	18,102	-
Вкупна сеопфатна добивка/ (загуба) за годината	18,102	1,021


Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Финансиски извештаи – 31 декември 2024 година


Извештај за финансиската состојба

	Белешка	2024	Во илјади денари 2023
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	19	16,209	18,346
Нематеријални средства	20	903	649
Вложувања расположливи за продажба	18	76	76
		17,188	19,071
Тековни средства			
Пари и парични еквиваленти	14,27	2,699	1,393
Депозити во банки	15	65,382	52,299
Краткорочни вложувања кои се чуваат до доспевање	15	15,000	25,000
Краткорочни вложувања расположливи за продажба	18	17,097	-
Побарувања од купувачи	16	11,424	7,554
Останати побарувања	17	1,239	1,805
		112,840	88,051
Вкупно средства		130,029	107,122
Капитал и обврски			
Капитал	24		
Акционерски капитал		48,306	48,306
Резерви		22,256	22,256
Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба до нивната објективна вредност		22	-
Акумулирана добивка		51,305	33,225
Вкупно капитал		121,889	103,787
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	22	2,384	1,951
Обврски за данок на добивка	23	2,149	84
Останати обврски	23	3,607	1,300
Вкупно обврски		8,140	3,335
Вкупно капитал и обврски		130,029	107,122

Одборот на Директори на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје на ден 11 Март 2025 година ги одобри овие финансиски извештаи за објавување, а ги потпиша во нивно име.


Г-фа Весна Колева

Раководител на
дирекција за
финансиски работи
Бр.лиценца 0100121


Г-фа Даринка
Дамјановиќ
Извршен Директор

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Финансиски извештаи – 31 декември 2024 година

Извештај за промените во капиталот

	Број на Обични акции	Акционерски капитал	Резерви и реинвестирана добивка	Ревалоризациона резерва	Акумулирана добивка (загуба)	Во илјади денари Вкупно
На 1 јануари 2024	6,000	48,306	22,256	-	33,225	103,787
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Распределба од резерви	-	-	-	-	-	-
Ревалоризација на вложувања расположливи за продажба до нивната објективна вредност				22		22
Реинвестиран дел од добивка-резерви		-		-	-	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-	-
Добивка за годината	-	-	-	-	18,080	18,080
<i>Останата сеопфатна добивка</i>						
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	-	-	22	18,080	18,102
На 31 декември 2024	6,000	48,306	22,256	22	51,305	121,889
На 1 јануари 2023	6,000	48,306	18,765	-	41,696	108,767
<i>Трансакции со сопствениците</i>						
Распределба од резерви	-	-	-1,509	-	1,509	-
Реинвестиран дел од добивка-резерви	-	-	5,000	-	-5,000	-
Исплата на дивиденди	-	-	-	-	-6,000	-6,000
Добивка за годината	-	-	-	-	1,021	1,021
<i>Останата сеопфатна добивка</i>						
Вкупна сеопфатна добивка за годината	-	-	-	-	1,021	1,021
На 31 декември 2023	6,000	48,306	22,256	-	33,225	103,787

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје
Финансиски извештаи – 31 декември 2024 година

Извештај за паричните текови

	Белешки	Во илјади денари	
		Година што завршува на 31 декември	
		2024	2023
Оперативни активности			
Добивка / (загуба) пред оданочување		20,313	1,021
Усогласувања за:			
Депрецијација на недвижности и опрема	19	2,556	2,345
Амортизација на нематеријални средства	20	183	374
Приходи од амортизација на донации	7	-	-242
Останати корекции	19	-	-
Исправка на сомнителни побарувања	10	947	717
Приходи од вредносно усогласување на побарувања и од наплатени сомнителни побарувања	7	-180	-277
Добивка од вложувања	18	-47	-388
Приходи од камати	11	-1894	-840
Добивка / (загуба) од оперативни активности пред промените во обртниот капитал		21,878	2,710
Побарувања од купувачи		-4,817	-860
Останати побарувања		1,415	595
Обврски кон добавувачи		434	674
Донации		-	-
Останати обврски		6,188	-1,093
Добивка од оперативни активности по промените во обртниот капитал		25,098	2,026
Наплатен / (Платен) данок на добивка		-3,253	-438
		21,845	1,588
Инвестициони активности			
Повлечени депозити од банки		45,610	71,863
Дадени депозити во банки		-58,693	-39,830
Краткорочни вложувања		10,000	-25,000
Примени камати		497	596
Продадени вложувања во удели		15,122	28,788
Стеknати вложувања во удели		-32,219	-28,400
Набавки на недвижности, опрема и нематеријални средства	19 и 20	-856	-5,598
Нето парични текови од / (искористени за) инвестициони активности		-20,539	2,419
Финансиски активности			
Исплата на дивиденди		-	-6,000
Нето парични текови од / (искористени за) финансиски активности		-	-6,000
Нето промена на паричните средства		1,306	-1,993
Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на годината	27	1,393	3,386
Парични средства на крајот на годината		2,699	1,393

1 Општи информации

Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“) е основан како Друштво за утврдување и порамнување на обврските врз основа на хартии од вредност и водење на Регистар на хартии од вредност во Република Северна Македонија со склучување на Договор за основање меѓу основачите кои се исклучиво банки, брокерски друштва и осигурителни компании. Друштвото е впишано во трговскиот регистар на 31.10.2001 година под број Т.рег.3726/2001. Адресата на неговото регистрирано седиште е: бул. Кузман Јасифовски Питу бр. 1 Скопје, Република Северна Македонија.

Централниот депозитар за хартии од вредност работел на непрофитна основа (заклучно до 01.01.2006 година), а вишокот на приходите над расходите можел да го користи за негов развој. По 1 јануари 2006 година, Друштвото станува профитна организација која што остварените добивки во билансот на успех може да ги дели како дивиденди на своите акционери.

Според Решението на Заводот за статистика на РМ бр.27-6410/1 од 05.11.2001 година, основна дејност на Друштвото е Други финансиски услужни дејности освен осигурување на пензиски фондови неспомнати на др.место, со шифра на дејност бр. 64.990 според НКД РЕВ.2.

Вкупниот број на вработени во Друштвото на ден 31 декември 2024 година изнесува 16 вработени (2023: 18 вработени)

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 32 се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство („Службен весник на РМ“ бр.159/2009, 164/2010 и 107/2011) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Почнувајќи од 01.01.2025 година, во примена ќе бидат меѓународните стандарди за финансиски известување (МСФИ), објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство („Службен весник 75/2024 “). Друштвото изврши проценка на потенцијалното влијание на промените на МСФИ врз финансиската состојба и резултатите од работењето. По извршената проценка се констатира дека овие промени нема да имаат значајно влијание на финансиските извештаи на Друштвото.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

2.2 Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за вложувањата расположливи за продажба, кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

2.3 Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат, се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на кои што била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

Белешки кон финансиските извештаи

2.4 Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

2.5 Приходи од продажба

Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на извештајот за финансиска состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

2.6 Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на извештајот за финансиска состојба, се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од камати и курсни разлики.

Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

2.7 Расходи

Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на извештајот за финансиска состојба, се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати и курсни разлики.

Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

Останати оперативни расходи

Останатите расходи од дејноста се признаваат врз основа на принципот на спротивставување на трошоците со приходите и истите се признаваат и евидентираат врз основа на стварно настанати трошоци искажани по веродостојни сметководствени документи.

Белешки кон финансиските извештаи

2.8 Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот на НБРСМ важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс на НБРСМ важечки на денот на извештајот за финансиска состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на НБРСМ на странските валути на 31 декември 2024 и 2023, се следните:

	2024	2023
1 ЕУР =	61.4950	61.4950
1 ГБП =	74.1350	70.7612
1 УСД =	58.8807	55.6516

2.9 Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Според Законот за данок на добивка тековниот данок на добивка по стапка од 10% се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели, коригирани за даночниот кредит и на помалку искажаните приходи. Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на извештајот за финансиска состојба по стапка од 10% (2023: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времени разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба, како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночни стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на извештајот за финансиска состојба.

На 31 декември 2024 година и 31 декември 2023 година Друштвото нема одложени даночни средства и обврски.

2.10 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства по објективна вредност, финансиски средства расположливи за продажба, како и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Класификацијата зависи од целта за која средствата биле набавени. Раководството ја определува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање.

Белешки кон финансиските извештаи

2.10 Финансиски средства (продолжува)

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен за оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба. Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската состојба се состојат од парични средства и еквиваленти, депозити, побарувања од купувачи и останати побарувања.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во не-тековните средства освен доколку Раководството има намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на Извештајот за финансиската состојба.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање, кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање.

Почетно признавање на финансиските средства

Финансиските средства се признаваат на датумот на порамнување - датум кога Друштвото се обврзува да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во добивките и загубите.

Последователно мерење на финансиските средства

Финансиски средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се мерат по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата и финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките или загубите во периодот кога

Белешки кон финансиските извештаи

се појавуваат. Каматата, ако е остварена за време на располагањето со овие средства, се евидентира како приход од камата.

Добивките и загубите кои произлегуваат од промените во објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат како останата сеопфатна добивка, се додека финансиското средство не се отуѓи или оштети, при што, кумулативните добивки или загуби претходно признаени како останата сеопфатна добивка се признаваат како тековни добивки или загуби.

Каматите на вложувањата во должнички хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во тековните добивки или загуби како дел од останатите приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во тековните добивки или загуби како дел од останатите приходи и кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котираните вложувања на активни берзи се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената.

Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Средства признаени по амортизирана набавна вредност

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се оштетени само доколку постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата („случај на загуба“) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основ на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Белешки кон финансиските извештаи

Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради оштетување во тековните добивки и загуби.

Средства евидентирани по објективна вредност

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од оштетување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки и загуби.

Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради оштетување во тековните добивки или загуби, загубата поради оштетување се намалува преку тековните добивки или загуби.

Кај сопственичките финансиски средства расположливи за продажба, анулирањето на оштетувањето не се евидентира преку добивки и загуби и секое последователното зголемување на објективната вредност се признава како останата сеопфатна добивка.

2.11 Парични средства

За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени денарски депозити прикажани по рок на доспевање. Овие средства се евидентирани по нивната номинална вредност.

2.12 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања се врши на товар на расходите во билансот на успех за сите побарувања од друштва кои се во постапка на стечај во износ од 100% од нивната номинална вредност и траен отпис за сите друштва кои во тековната година се избришани од Централниот регистар на РСМ. Покрај 100% исправка на побарувањата од акционерски друштва кои се во стечај и ликвидација и отпис на бришаните акционерски друштва, секоја година се спроведува исправка за сите ненаплатени побарувања согласно нивната старосна структура.

Исправката според старосна структура на сите ненаплатени побарувања кои се доспеани и постари од 3 години се врши со исправка на вредноста во износ од 100%, за побарувања со старост од 2 години до 3 години се врши исправка од 75%, за побарувања со старост од 1 до 2 години исправка од 50% од нивната номинална вредност и 0% за побарувања до 1 година.

2.13 Вложувања во хартии од вредност

Друштвото, вложувањата ги категоризира како вложувања расположливи за продажба. Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиска состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во сеопфатна добивка (загуба), се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

Обезвреднување на финансиски средства

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство или група на финансиски средства.

Финансиското средство или групата на финансиски средства се обезвреднети, загубата поради обезвреднување се евидентира само ако постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата и дека настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. Како докази за обезвреднување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

За категоријата кредити и побарувања, износот на загубата поради обезвреднување претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентираниот износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во Извештајот на сеопфатна добивка.

Доколку во некој последователен период износот на обезвреднувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на обезвреднувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во Извештајот на сеопфатна добивка.

Белешки кон финансиските извештаи

2.14 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа, или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.15 Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото во претходните години вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациона резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваеше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се признава како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Депрецијација

Депрецијацијата на НПО претставува систематска распределба на набавната вредност за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Согласно Одлуката бр.02-2879/1 од 04-08-2023 година за дополнување на Правилникот за примена на сметководствените политики употребените годишни стапки на депрецијација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2024 година во однос на 2023 година се следните:

	2024	2023	2024	2023
Недвижности	2.5 %	2.5 %	40 години	40 години
Транспортни средства	25 %	25 %	4 години	4 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Компјутерска опрема	20 %	20 %	5 години	5 години
ПП централа	10 %	10 %	10 години	10 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

Белешки кон финансиските извештаи

2.16 Нематеријални средства

Едно средство се признава за нематеријално кога е сигурно дека субјектот го поседува истото, може да го идентификува и кое нема физичка содржина.

Почетното мерење на едно нематеријално средство е според набавната вредност што ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, а тоа се износот на исплатени парични средства или еквиваленти на парични средства во моментот на негово стекнување.

Амортизацијата на нематеријалните средства претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. Стапката на амортизација во 2024 година изнесува 20% годишно (2023: 20% годишно).

2.17 Обезвреднување на нефинансиските средства

Средствата кои се подложни на амортизација и депрецијација се предмет на анализа за можноста за нивно обезвреднување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се обезвреднети. Загубата поради обезвреднување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

2.18 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски кон добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Обврските спрема добавувачи се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

Белешки кон финансиските извештаи

2.19 Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции. Дополнителните трошоци, доколку има, кои се поврзани со емисијата на акции, се признаваат како одбитна ставка на капиталот.

(2) Откупени сопствени акции

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резервски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно продавање, согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

(3) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(4) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формирала врз основа на извршената годишна ревалоризација во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

2.20 Донации

Донациите се евидентираат како приход систематски и рационално во текот на употребливиот век на средствата. Добиените донации се третираат како разграничен приход во придружните финансиски извештаи. Приходите од донациите се признаваат во тековните добивки и загуби како останати деловни приходи.

Белешки кон финансиските извештаи

2.21 Користи за вработените

Користи за вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите.

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во државниот и приватните фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

2.22 Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

2.23 Неизвесни средства и обврски

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи

3 Управување со финансиски ризици

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер. Активностите на управување со финансиските ризици вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Друштвото се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Друштвото.

Политиките на Друштвото за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Друштвото редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса. Управувањето со ризици го врши Раководството на Друштвото во согласност со политиките на Одборот на директори. Раководството ги идентификува и проценува финансиските ризици во тесна соработка со деловните единици на Друштвото.

3.1 Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото не влегува во значајни трансакции во странска валута, при што истото не е изложено на ризик од промени на курсевите на странските валути, со исклучок на девизните депозити во банки. Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во денари на 31 декември 2024 и 2023 година по валути е следната:

во илјади денари	Средства 2024	2023	Обврски 2024	2023
ЕУР	7	10	-	-
Други	-	-	-	-
	7	10	-	-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	1	1	(1)	(1)
Други	-	-	-	-
Нето ефект	1	1	(1)	(1)

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Пазарен ризик (продолжува)

Ризик од промени на цените

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувања во хартии од вредност. Друштвото не располага со вложувања во хартии од вредност, па со оглед на тоа и нема изложеност на ваков ризик.

3.2 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик, со оглед дека сите клиенти се брокерски друштва и акционерски друштва во Република Северна Македонија. Политика на Друштвото со цел да се намали кредитниот ризик е целосна наплата на побарувањата при самата продажба на услугите, додека за побарувањата кои не може да се наплатат се врши нивна редовна исправка на вредноста со цел истите да се доведат до нивната објективна надоместлива вредност. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, максималната изложеност на кредитен ризик е како што следи:

во илјади денари	2024	2023
Класи на финансиски средства – евидентирана вредност:		
Пари и парични еквиваленти	2,699	1,393
Депозити во банки	65,382	52,299
Краткорочни вложувања што се чуваат до доспевање	15,000	25,000
Краткорочни вложувања расположливи за продажба	17,097	-
Побарувања од купувачи	11,424	7,554

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти, на депозити е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг, како и краткорочните вложувања во државни хартии од вредност-државни записи каде гарант е Државата.

Структурата на побарувањата од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2024 е како што следува:

во илјади денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања	9,309	(103)	9,206
Доспеани побарувања			
- во 2024	1,922	-	1,922
- во 2023	529	(265)	264
- во 2022	129	(97)	32
- пред 2022	11,490	(11490)	-
	23,379	11,955	11,424

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи

3 Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.2 Кредитен ризик (продолжува)

Структурата на побарувањата од купувачи според нивната доспеаност на 31 декември 2023 е како што следува:

во илјади денари	Бруто износ	Исправка на вредноста	Нето износ
Недоспеани побарувања	5,099	(31)	5,068
Доспеани побарувања			
- во 2023	2,063	-	2,063
- во 2022	669	(335)	334
- во 2021	354	(265)	89
- пред 2021	10,964	(10,964)	-
	19,149	11,595	7,554

3.3 Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. На датумот на извештајот за финансиска состојба, Друштвото нема средства и обврски со варијабилни каматни стапки.

3.4 Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските кон доверителите. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење. Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, сите финансиски обврски на Друштвото се краткорочни.

3.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2024 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи

3 Управување со финансиски ризици (продолжува)

3.6 Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства поради што не користи краткорочни или долгорочни кредити од банки и други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е следната:

во илјади денари	2024	2023
Пари и парични еквиваленти	(2,699)	(1,393)
Нето обврски (пари)	(2,699)	(1,393)
Вкупен капитал	121,889	103,787
% на задолженост	0%	0%

4 Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, депозити во банки, обврските кон добавувачи како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на извештајот за финансиска состојба.

5 Известување по сегменти

Со оглед на својата големина и активности Друштвото не е обврзано да врши известување според сегменти, ниту како деловни (бизнис) сегменти, ниту како географски сегменти.

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје**Белешки кон финансиските извештаи****6 Приходи од продажба**

	2024	2023
Приходи од надомест за порамнување на берзански трансакции	27,011	9,614
Приходи од годишен надомест за водење на евиденција на акционерски друштва	15,143	15,283
Приходи од надомест од правни и физички лица по Тарифа на ЦДХВ	16,343	7,391
Приходи од годишен надомест за евиденција на должнички хартии од вредност	2,968	2,625
Приходи од упис на нови емисии на хартии од вредност	1,474	1,657
Приходи од годишна членство	1,109	1,157
Приходи од иницијален пристап на акционерски друштва	208	128
	64,256	37,855

7 Останати оперативни приходи

	2024	2023
Приходи од вредносно усогласување на побарувањата (Белешка 16)	158	172
Приходи од наплатени оштетени побарувања (Белешка 16)	-	54
Приходи од амортизација на донации (Белешка 20)	-	242
Приходи од премии за осигурување	124	124
Приходи од наплатени сомнителни побарувања (Белешка 16)	22	51
Останати приходи	323	153
	627	796

8 Трошоци за материјали и потрошни добра

	2024	2023
Потрошени сировини и материјали	80	181
Потрошени резервни делови	23	21
Отпис на ситен инвентар	92	75
Отпис на автогуми	-	-
	195	277

9 Трошоци за вработени

	2024	2023
Нето плати на вработени	11,585	11,828
Придонеси од плати на вработени	4,922	5,027
Персонален данок од плати на вработени	1,072	1,097
Нето награда вработени	1,037	-
Придонеси од награда на вработени	448	-
Персонален данок од награда на вработени	115	-
Нето награда на раководство	375	-
Придонеси од награда на раководство	162	-
Персонален данок од награда на раководство	41	-
Останати трошоци на вработени (регрес и друго)	853	425
	20,610	18,377

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи

10 Останати оперативни расходи

	2024	2023
Надоместок за надзор на Депозитар за КХВ	11,566	6,814
Надомест на трошоци за членови на органи на управување	1,476	1,474
ПТТ и интернет услуги	1,255	1,408
Трошоци за услуги од НБРМ	1,501	1,464
Комунални трошоци	1,611	1,698
Реклама, репрезентација и спонзорства	494	296
Надомести за повремени и привремени работи	813	600
Исправка на застарени побарувања (Белешка 16)	906	537
Награда на членови на органи на управување	467	-
Осигурување	451	431
Исправка на побарувања од друштва во стечај и бришани АД од трговски регистар (Белешка 16)	41	180
Сервисни услуги за деловни активности	159	105
Дневници за службени патувања и патни трошоци	340	289
Трошоци за донација (Бел. 7)	-	-
Други трошоци	2,679	2,462
	23,759	17,758

11 Приходи од финансирање

	2024	2023
Приходи од курсни разлики	-	12
Приходи од камати од депозити во банки	1,669	840
Приходи од камата од државни записи	1,019	297
	2,688	1,149

12 Расходи од финансирање

	2024	2023
Расходи од курсни разлики	2	14
Трошок за изгубена камата	-	22
	2	36

13 Данок на добивка

	2024	2023
Добивка /(загуба) пред оданочување	20,313	1,021
Ослободување на добивката (загубата)	-	-
Непризнаени расходи:	2,081	1,138
Исправка на побарувања	906	537
Траен отпис на побарувања	-	3
Надомест на членови на органи на управување	30	76
Репрезентација и донации	406	266
Останати	739	256
Даночна основа	22,394	2,159
Намалување на даночната основа	62	2,159
Други ослободувања (даночен кредит)	62	222
Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	-	1,937
Даночна основа по намалување	22,332	0
Пресметан данок од добивка по намалување	2,233	0
Даночни олеснувања за дадена донација	-	-
Пресметан данок по намалување	2,233	0
Ефективна даночна стапка	10,99%	0%

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи

14 Парични средства

	2024	2023
Денарски сметки во комерцијални банки	2,623	1,348
Парични средства на картички	48	27
Благајна во денари	21	8
Девизни сметки	7	10
	2,699	1,393

15 Дадени депозити во банки и краткорочни вложувања

	2024	2023
Краткорочни депозити		
Шпаркасе банка АД Скопје	23,000	18,000
Комерцијална банка АД Скопје	-	-
Стопанска банка АД Скопје	10,000	10,000
ТТК банка АД Скопје	10,000	10,000
НЛБ Банка АД Скопје	-	-
Халк банка АД Скопје	13,000	5,000
Уни банка АД Скопје	9,000	9,000
	65,000	52,000
Побарувања по камати	382	299
	65,382	52,299
Вкупно депозити во банки	65,382	52,299

Со состојба на 31 декември 2024 година, дадените депозити во банки на износ од 65,382 илјади денари (2023: 52,299 илјади денари) вклучуваат денарски депозити се орочени на период од шест до дванаесет месеци со годишна каматна стапка од 2,60% до 3,40% (2023: орочени на период од дванаесет месеци со годишна каматна стапка од 2,20% до 4,00% годишно).

Краткорочни вложувања што се чуваат до доспевање

	2024	2023
Краткорочни вложувања што се чуваат до доспевање	15,000	25,000
Вкупно краткорочни вложувања што се чуваат до доспевање	15,000	25,000

Во 2024 година Депозитарот вложи во краткорочни државни хартии од вредност-државни записи со доспеаност од 1(една) година со годишна каматна стапка од 4,00% до 4,25% (2023: вложувања во краткорочни државни хартии од вредност-државни записи со доспеаност од 1(една) година со годишна каматна стапка од 4,00% до 4,25%)

16 Побарувања од купувачи

	2024	2023
Побарувања од брокерски куќи	4,963	1,170
Побарувања од акционерски друштва	14,760	14,576
Побарувања од државата	3,656	3,403
Вкупно бруто побарувања	23,379	19,149
Исправка на вредноста на побарувања од друштва	(11,955)	(11,595)
Вкупно нето побарувања	11,424	7,554

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи

16 Побарувања од купувачи (продолжува)

Промени во исправка на вредноста на побарувања:

	2024	2023
Состојба на 1 јануари	11,595	12,242
Исправка на побарувања од друштва во стечај и бришани АД од трговскиот регистар (Бел. 10)	41	180
Отпис на побарувања од бришани друштва	(407)	(1,087)
Исправка на вредност застарени побарувања (Бел. 10)	906	537
Наплата на сомнителни и оштетени побарувања (Бел. 7)	(22)	(51)
Ослободување на исправка на вредност поради наплата на побарувања од купувачи од исправка (Бел. 7)	(158)	(226)
Конечен отпис на побарувања (Бел. 10)	-	-
Состојба на 31 декември	11,955	11,595

Во рамките на вкупната исправка во тек на 2024 година е евидентирана и исправката на вредност на побарувања согласно старосната структура како и според утврдени критериуми е направено обезвреднување поради неизвесноста на нивните плаќања во износ од 947 илјади денари. (2023: 717 илјади денари)

17 Останати побарувања

	2024	2023
Останати платени трошоци за идните периоди	1,125	609
Преземени средства од стечаи	110	110
Др останати побарувања	4	40
Побарувања за данок на добивка	-	1,046
Побарувања за поврат на ДДВ	-	-
	1,239	1,805

18 Вложувања расположливи за продажба

Со состојба 31.12.2024, Друштвото има краткорочни вложувања расположливи за продажба во износ од 17,097 илјади мкд (2023: нема) кои претставуваат вложувања во удели во КБ Инвест – паричен фонд. Добивката од вложувања прикажана во Билансот на успех и во Извештајот за паричните текови произлегува од продадени вложувања во удели во отворени парични фондови во 2024 година, набавени во текот на 2024 година, во износ од 47 илјади денари (2023: 388 илјади денари).

Друштвото има и вложувања во износ од 76 илјади денари во ANNA (Асоцијација на национални нумерички агенции). Ова вложување е признаено по неговата набавна вредност.

19 Недвижности и опрема

	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во подготовка опрема	Вкупно
Набавна вредност				
1 Јануари 2023	26,915	41,407	0	68,322
Набавки во текот на годината	61	5,011	0	5,072
Расходување и продажба	0	-6,608	0	-6,608
Инвестиции во подготовка	0	0	0	0
Корекција на почетна состојба	0	0	0	0
На 31 Декември 2023/1 Јануари 2024	26,976	39,810	0	66,786
Набавки во текот на годината	0	162	0	162
Расходување и продажба	0	0	0	0
Пренос од инвестиции во подготовка	0	0	257	257
На 31 Декември 2024	26,976	39,972	257	67,205
Акумулирана депрецијација/амортизација				
На 1 Јануари 2023	14,047	38,656	0	52,703
Депрецијација/амортизација за годината	673	1,672	0	2,345
Расходување и продажба	0	-6,608	0	-6,608
На 31 Декември 2023/ Јануари 2024	14,720	33,720	0	48,440
Депрецијација/амортизација за годината	674	1,882	0	2,556
Расходување и продажба	0	0	0	0
На 31 Декември 2024	15,394	35,602	0	50,996
Нето евидентирана вредност				
На 1 Јануари 2023	12,868	2,751	0	15,619
На 31 Декември 2023	12,256	6,090	0	18,346
На 31 Декември 2024	11,582	4,370	257	16,209

Градежните објекти се користат за извршување на активностите на ЦДХВ. Друштвото е во постапка на обезбедување на имотен лист за својот градежен објект. Друштвото нема воспоставено залог над своите недвижности, постројки и опрема.

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи

20 Нематеријални средства

	Нематеријални средства	Инвестиции во подготовка нематеријални средства	Вкупно
Набавна вредност			
1 Јануари 2023	65,445	0	65,445
Набавки во текот на годината	526	0	526
Расходување и продажба	0	0	0
Пренос од инвестиции во тек	0	0	0
На 31 Декември 2023/1 јануари 2024	65,971	0	65,971
Набавки во текот на годината	0	0	0
Расходување и продажба	0	0	0
Инвестиции во тек	0	437	437
На 31 Декември 2024	65,971	437	66,408
Акумулирана депрецијација/амортизација			
На 1 Јануари 2023	64,948	0	64,948
Депрецијација/амортизација за годината	374	0	374
Расходување и продажба	0	0	0
На 31 Декември 2023/ Јануари 2024	65,322	0	65,322
Депрецијација/амортизација за годината	183	0	183
Расходување и продажба	0	0	0
На 31 Декември 2024	65,505	0	65,505
Нето евидентирана вредност			
На 1 Јануари 2023	497	0	497
На 31 Декември 2023	649	0	649
На 31 Декември 2024	466	437	903

Нематеријалните средства во целост се состојат од компјутерски софтвер кој се користи за извршување на активностите на Друштвото.

21 Донации

Со состојба на 31 декември 2024 година, Друштвото нема разграничени донации кои се состојат од опрема и нематеријални средства во вкупен износ од 0,00 илјади денари (2023: 242 илјади денари).

Промената на разграничените поддршки во текот на 2024 и 2023 година, е како што следи:

	2024	2023
На 1 јануари	-	242
Зголемувања	-	-
Депрецијација на опрема и нематеријални средства (Бел. 7)	-	(242)
На 31 декември	-	-

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи

22 Обврски кон добавувачи

	2024	2023
Останати обврски кон добавувачи во земјата	2,384	1,951
	2,384	1,951

23 Останати обврски

	2024	2023
Обврски за данок на додадена вредност	712	580
Обврски за данок на добивка	2,149	84
Обврски за награда на вработени	1,600	-
Обврски за награда на извршен директор	578	-
Обврски за награда на членови на органи на управување	467	-
Примени аванси	4	9
Останати обврски	246	711
	5,756	1,384

24 Акционерски капитал

Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото изнесува 48,306 илјади денари и е поделен на 6,000 обични акции, со номинална вредност на 1 (една) акција од 131.67 ЕУР за една акција.

Следните акционери имаат сопственост повеќе од 5 % од издадените акции со право на глас:

	2024	2023
Македонска Берза АД Скопје	28,67%	28,67%
Шпаркасе банка АД Скопје	19,00%	19,00%
Комерцијална Банка АД Скопје	15,00%	15,00%
ТТК Банка АД Скопје	9,98%	9,98%
НЛБ банка АД Скопје	9,03%	9,03%
Стопанска банка АД Скопје	7,03%	7,03%
Халк банка АД Скопје	5,03%	5,03%

Обичните акции се одобрени, издадени и целосно уплатени. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога истата ќе биде објавена и право на глас во Собранието на Друштвото.

Со состојба на 31 декември 2024 година, акциите на Друштвото ги поседуваат вкупно 13 иматели на акции (2023: 13 иматели).

Резерви

Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, резервите се состојат од:

	2024	2023
Законски резерви	13,882	13,882
Останати резерви	665	665
Ревалоризациони резерви	2,709	2,709
Резерви за реинвестирана добивка	5,000	5,000
	22,256	22,256

Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје

Белешки кон финансиските извештаи

25 Заработувачка по акција

	2024	2023
Нето добивка/ (загуба) расположлива на акционерите	18,080	1,021
Дивиденда на приоритетни акции	-	-
Коригирана нето добивка (загуба)	18,080	1,021
Број на акции		
Пондериран просечен број на обичните акции		
Издадени обични акции на 1 јануари	6,000	6,000
Конвертирани приоритетни акции во обични акции	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	6,000	6,000
Основна заработувачка по акција (во МКД)	3,013	170

26 Трансакции со поврзани субјекти и надомести на раководството
Ниту еден од акционерите на Друштвото нема статус на поврзан субјект, бидејќи ниту еден од нив нема значајно влијание врз активностите на Друштвото.

Надоместите за клучното раководство се како што следи:

	2024	2023
Извршен директор		
Бруто плати	3,091	3,078
Бруто награда	578	-
	3,669	3,078

27 Пари и парични еквиваленти за потребите на Извештајот за парични текови

За потребите на Извештајот за парични текови, парите и паричните еквиваленти на Друштвото за 2024 година и за 2023 година се како што следува:

во илјади денари	Белешка	2024	2023
Пари и парични еквиваленти	14	2,699	1,393
Орочени денарски депозити до еден месец	15	-	-
		2,699	1,393

28 Потенцијални обврски

Друштвото е солидарно тужена странка во неколку судски постапки кои произлегуваат од редовното работење на Друштвото. Вкупниот износ на тужби против Друштвото на 31 декември 2024 година изнесува 99,232 илјади денари (2023: 99,232 илјади денари денари). Овие износи не ги вклучуваат казнените камати. Раководството на Друштвото смета дека не постојат значајни идни обврски кои би произлегле од овие судски спорови.

29 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2024 година со датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување на финансиските извештаи.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 14 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишна сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Годишна сметка за 2024 година

- Биланс на состојба
- Биланс на успех

Vesna Koleva

From: esubmit@crm.org.mk
Sent: 12 March 2025 03:00 PM
To: Vesna Koleva
Subject: [Е- поднесување на годишни сметки] Потврда за прием
Importance: High

ВНИМАНИЕ: Оваа порака потекнува од НАДВОРЕШЕН ПРАЌАЧ. Доколку праќачот е сомнителен или пораката е сомнителна не ги отварајте прилозите и не кликувајте на линковите.

Почитуван(а) **ВЕСНА КОЛЕВА**,

Годишна сметка за 2024 година со деловоден број **45020250072488**, за субјектот **ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ АД Скопје**, со ЕМБС **05554705** е успешно поднесена.

Ви благодариме што ги користите е-услугите на Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Доколку Ви се потребни повеќе информации или имате проблем со користењето на системот, може да се обратите во нашиот центар за помош и поддршка на корисниците.

Со почит,

Централен Регистар на Република Северна Македонија
Кузман Јосифовски Питу 1, 1000 Скопје
Центар за помош и поддршка на корисници
e-mail: godishnismetki@crm.org.mk
Тел.: +389 2 3288295, +389 2 3288100
www.crm.org.mk <https://e-submit.crm.com.mk/aaol/>

НАПОМЕНА: Ова е автоматски генерирана порака. Ве молиме не одговарајте на неа.

Vesna Koleva

From: E-tax message <etax@ujp.gov.mk>
Sent: 12 March 2025 03:10 PM
To: Darinka Damjanovik; Vesna Koleva
Subject: Etax poraka

ВНИМАНИЕ: Оваа порака потекнува од НАДВОРЕШЕН ПРАЌАЧ. Доколку праќачот е сомнителен или пораката е сомнителна не ги отварајте прилозите и не кликувајте на линковите.

Prijavata : DB 2019 e podnesena do UJP.

ЕМБС: 05554705

Целосно име: ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР ЗА ХАРТИИ ОД
ВРЕДНОСТ АД Скопје

Вид на работа: 570

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
140	-- АКТИВА:Парични средства и парични еквиваленти	1.393.283,00			2.699.427,00
145	-- Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	52.299.170,00			65.382.066,00
147	-- Депозити	52.299.170,00			65.382.066,00
150	-- Кредити на и побарувања од други коминтенти (151+152-153)	7.553.786,00			11.423.509,00
152	-- Останати побарувања	8.294.097,00			11.788.276,00
153	-- Исправка на вредноста	740.311,00			364.767,00
154	-- Должнички хартии од вредност(155+156+157-158)	25.000.000,00			15.000.000,00
156	-- Државни хартии од вредност	25.000.000,00			15.000.000,00
159	-- Вложувања во сопственички инструменти				17.097.028,00
166	-- Заеднички вложувања (167+168)	76.471,00			76.471,00
168	-- Останати заеднички вложувања	76.471,00			76.471,00
169	-- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	648.769,00			902.828,00
174	-- Останати нематеријални средства	648.769,00			902.828,00
175	-- Материјални средства (176+177+178)	18.345.856,00			16.208.960,00
177	-- Недвижности и опрема	18.345.856,00			16.208.960,00
179	-- Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)	1.195.931,00			114.317,00
184	-- Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	109.897,00			109.897,00
188	-- Побарувања за данок на добивка	1.045.692,00			0,00
191	-- Останати побарувања	40.342,00			4.420,00
193	-- Одложени приходи и однапред платени трошоци	609.129,00			1.124.560,00

194	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154 +159+160 +163+166+169+175+179+193)	107.122.395,00			130.029.166,00
195	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213 +222+223+227)	3.335.123,00			8.140.496,00
202	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	1.950.698,00			2.384.379,00
207	-- Останати обврски	1.950.698,00			2.384.379,00
213	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)	673.567,00			5.510.617,00
218	-- Обврски за данок на добивка	84.002,00			2.149.165,00
221	-- Останати обврски	589.565,00			3.361.452,00
222	-- Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	710.858,00			245.500,00
228	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232 +235+236-237+238-239+240)	103.787.272,00			121.888.670,00
229	-- Запишан капитал	48.305.935,00			48.305.935,00
232	-- Резерви (233+234)	22.256.186,00			22.256.187,00
233	-- Законска и статутарна резерва	4.380.593,00			4.380.593,00
234	-- Останати резерви	17.875.593,00			17.875.594,00
235	-- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето				21.956,00
236	-- Добивка за финансиската година	1.020.751,00			18.079.441,00
238	-- Задржана добивка	32.204.400,00			33.225.151,00
241	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	107.122.395,00			130.029.166,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- Приходи од камата	1.524.938,00			2.734.619,00
2	-- Расходи за камата	36.169,00			1.875,00
3	-- Приходи од провизии и надомести	37.855.006,00			64.256.303,00
4	-- Расходи за провизии и надомести	509.372,00			420.952,00
10	-- Останати приходи од дејноста	808.098,00			627.199,00
11	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	18.376.973,00			20.610.361,00
12	-- Плати	11.828.319,00			12.996.604,00
13	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	6.123.962,00			6.761.125,00
14	-- Останати користи за вработените	424.692,00			852.632,00
15	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	2.719.210,00			2.739.413,00
16	-- Исправка на вредност на нематеријални средства и материјални средства	717.439,00			947.273,00
22	-- Останати расходи од дејноста	16.808.128,00			22.585.640,00

23	-- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	1.020.751,00			20.312.607,00
27	-- Добивка пред оданочување (023+025-026)	1.020.751,00			20.312.607,00
29	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)				2.233.166,00
30	-- Добивка за финансиската година (027-029)	1.020.751,00			18.079.441,00
32	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	18,00			17,00
33	-- Број на месеци на работење	12,00			12,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	5.429.053,00			5.865.970,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	4.780.284,00			4.963.142,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца(< или = АОП 174 од БС)	648.769,00			902.828,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	26.975.889,00			26.975.889,00
626	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	14.719.980,00			15.394.377,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти (< или = од АОП 177 од БС)	12.255.909,00			11.581.512,00
629	-- Набавна вредност на транспортни средства	2.366.840,00			2.366.840,00
630	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	1.186.322,00			1.765.712,00
632	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< или = од АОП 177 од БС)	1.180.518,00			601.128,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема)	21.392.470,00			21.812.129,00
639	-- Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	16.483.041,00			17.785.809,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = од АОП 177 од БС)	4.909.429,00			4.026.320,00
657	-- Други приходи(< или = на АОП 010 од БУ)	808.098,00			627.199,00
658	-- Расходи за провизии и надомести (= на АОП 004 од БУ)	509.372,00			420.952,00
660	-- Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) (= на АОП 011 од БУ)	18.376.973,00			20.610.361,00
661	-- Трошоци за плати	17.952.281,00			19.757.729,00

662	-- Придонеси од плати(< или = на АОП 013 од БУ)	5.026.626,00			5.532.151,00
663	-- Даноци од плати(= на АОП 013 од БУ)	1.097.336,00			1.228.975,00
664	-- Надомести за плати (< или = на АОП 014 од БУ)	424.692,00			852.632,00
666	-- Материјални и слични трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	2.448.763,00			2.180.921,00
667	-- Трошоци за услуги(< или = на АОП 022 од БУ)	3.240.224,00			3.574.614,00
668	-- Премии за осигурување(< или = на АОП 022 од БУ)	431.395,00			450.962,00
669	-- Трошоци за надомести и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители(< или = на АОП 022 од БУ)	1.473.871,00			1.943.184,00
670	-- Трошоци за службени патувања(< или = на АОП 022 од БУ)	288.520,00			340.259,00
671	-- Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда(< или = на АОП 022 од БУ)	295.600,00			494.129,00
672	-- Други административни трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	7.573.271,00			12.503.140,00
673	-- Трошоци од минати години(< или = на АОП 022 од БУ)	1.324,00			11.266,00
674	-- Даноци и придонеси од приход (< или = на АОП 022 од БУ)	41.605,00			59.535,00
675	-- Придонеси од приход (АОП 676+677+678+679)(< или = на АОП 022 од БУ)	4.000,00			4.000,00
677	-- Комунални такси	4.000,00			4.000,00
683	-- Други трошоци(< или = на АОП 022 од БУ)	981.184,00			1.023.630,00
686	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	18,00			16,00
687	-- Исплатена дивиденда	6.000.000,00			0,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
4491	- 64.990 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, н.д.м.				67.618.121,00

Потпишано од:

Vesna Koleva

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/ одбивање) од страна на Централниот Регистар.



Република Северна Македонија
Министерство на финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

Посебен
даночен статус



Заштитни
друштва



ТИРЗ



Казнено поправни
домови

Единствен
даночен број

4030001425383

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

CENTRALEN DEPOZITAR ZA
HARTII OD VREDNOST AD
SKOPJE BUL.KUZMAN
JOSIFOVS.PITU . 1 СКОПЈЕ-
ЦЕНТАР

Телефон

02/3299-808

е-пошта

cdhv@cdhv.mk

* Појалничка Управа за јавни приходи

12/03/2025 15:18:00

1203251704 23

Даночен период

од 01/01/2024 до 31/12/2024

Рок за
поднесување

15/03/2025

Исправка
на ДБ



УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

"без дени"

		АОП
I. Финансиски резултат во Биланс на успех	01	20312607
II. Непризнаени расходи и помалку искажани приходи за даночни цели (збир од АОП 03 до АОП 39)	02	2080663
1. Расходи кои не се поврзани со вршење на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на дејноста	03	0
2. Надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос над утврдениот износ	04	0
3. Надоместоци на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став (1) точка 2) од ЗДД	05	27557
4. Трошоци за организирана исхрана и превоз над износите утврдени со закон	06	0
5. Трошоци за хотелско сместување во износ над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за превоз на лица кои не се документирани	07	0
6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноктно време, над износите утврдени со закон	08	0
7. Трошоци по основ на месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон	09	30290
8. Трошоци по основ на уплатени доброволни придонеси во доброволен пензиски фонд над висината утврдена со закон	10	0
9. Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над висината утврдена со закон	11	11156
10. Надоместоци за лица волонтери и за лица ангажирани за вршење на јавни работи над износите утврдени со закон	12	0
11. Скриени исплати на добивки	13	0
12. Кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди)	14	0
13. Трошоци за репрезентација	15	405995
14. Трошоци за донации направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 5% од вкупниот приход остварен во година	16	0
15. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, над 3% од вкупниот приход остварен во годината	17	0
16. Трошоци за донации во спортот согласно со членот 30-а од ЗДД	18	0
17. Трошоци по основ на камата по кредити кои не се користат за вршење на дејноста на обврзникот	19	0
18. Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органите на управување и на вработени	20	171217
19. Даночи по задршка (одбивка) исплатени во име на трети лица кои се на товар на трошоците на даночниот обврзник	21	0
20. Парични и даночни казни, пенали и казнени камати за ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за присилна наплата	22	0
21. Трошоци за стипендии	23	0
22. Трошоци на кало, растур, крш и расипување	24	0
23. Траен отпис на ненаплатени побарувања	25	0
24. Трошоци за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон	26	0
25. Трошоци за практикантска работа над износите пропишани во Законот за практиканство	27	0
26. Трошоци за практична обука на ученици и практична настава на студенти во висина над 8.000 денари месечно	28	0
27. Трошоци за амортизација на ревалоризираната вредност на материјални и нематеријални средства	29	0

1/5

28. Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства која е повисока од амортизацијата пресметана на набавната вредност на средствата со примена на стапки над пропишаните согласно Номенклатурата на

30

0

средствата за амортизација		
29. Преостаната сегашна вредност на основните Средства кои не се користат, а се амортизираат во целост за кои не е издадена согласност од Управата за јавни приходи	31	0
30. Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	32	906417
31. Износ на ненаплатени побарувања од заем	33	0
Износ на позитивна разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакција по трансферна цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по пазарна цена утврдена со принципот на „дофат на рака“ меѓу поврзани лица	34	0
32. Износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена меѓу поврзани лица	35	0
33. Износ на дел од камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	36	0
34. Износ на камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	37	0
35. Износ на камати по заеми кои се добиени од поврзано лице, кој го надминува износот кој би се остварил доколку се работи за неповрзани лица	38	0
36. Износ на камати на заеми добиени од содружници или акционери – нерезиденти со најмалку од 20% учество во капиталот	39	528031
37. Други усогласувања на расходи	40	22393270
III. Даночна основа (I+II)	41	61612
IV. Намалување на даночна основа (АОП 42+ АОП 43+ АОП 44+ АОП 45+ АОП 46+ АОП 47+ АОП 48)	42	61612
38. Износ на наплатени побарувања за кои во претходниот период е зголемена даночната основа	43	0
39. Износ на вратен дел од заем за кои во претходните даночни периоди било извршено зголемување на даночната основа	44	0
Износ на трошоците за амортизација над износот пресметан со примена на амортизациони стапки утврдени со номенклатурата за средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основица	45	0
40. Износ на неисплатените надоместоци над износите утврдени во член 9 став (1) точки 2), 3-6), 4), 5), 5-а) и 6), од ЗДД, за кои во претходниот период е извршено зголемување на даночната основа, доколку истите се исказани како приход	46	0
41. Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	47	0
42. Дел од загуба намалена за непризнаени расходи, пренесена од претходни години	48	0
43. Износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка)	49	22331658
V. Даночна основа по намалување (III- IV)	50	2233166
VI. Пресметан данок на добивка (V x 10%)	51	0
VII. Намалување на пресметаниот данок на добивка (АОП 52+АОП 53+АОП 54+АОП 55)	52	0
44. Намалување на данокот за вредноста на набавени и ставени во употреба до 10 фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања	53	0
45. Износ на данок содржан во оданочени приходи / добивки во странство (withholding tax) до пропишаната стапка	54	0
46. Данок кој го платила поддржаницата во странство за добивката вклучена во приходите на матичното правно лице во Република Македонија но не повеќе од износот на данокот по пропишаната стапка во ЗДД	55	0
47. Износ на пресметано даночно олеснување за дадена донација утврдена во согласност со член 30-а од ЗДД	56	2233166
VIII. Пресметан данок по намалување (VI-VII)	57	84001
48. Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	58	0
49. Износ на повеќе платен данок на добивка пренесен од претходните даночни периоди	59	2149165
50. Износ за доплата / повеќе платен износ (АОП 56-АОП 57-АОП 58)		
IX. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
51. Вкупен износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана)	60	0
52. Загуби од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	61	0
53. Остварена загуба намалена за непризнаените расходи од тековната година која може да се пренесе во наредните три години	62	0
54. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 30 од ЗДД	63	0
55. Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот платен во странство до пропишаната стапка	64	0
56. Остварен вкупен приход во годината	65	67618121
57. Вкупни трошоци за донации во годината за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	66	0
58. Вкупни трошоци за донации во годината за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	67	0
59. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	68	0
60. Вкупни трошоци за спонзорства во годината, за кои не се користи правото на намалување од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности	69	0
61. Вкупни трошоци за донација во спорт за која е користено намалување на пресметаниот данок, по член 30-а од ЗДД	70	0

2/5

- страна 2/4

За пополнување на податоците за дивиденди со учество во капиталот на друг даночен обврзник од Изјава за платен данок на добивка образец И-ПД кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го образецот И-ПД)



За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до пропишаната ставка кликнете тука (Задолжително пополнете ги сите полиња и прикачете го доказот за платениот данок од надлежен даночен орган во



странство)

- страна 3/4


ПРИЛОГ
со податоци за трансакции меѓу поврзани лица

A. ТРАНСАКЦИИ МЕЃУ ПОВРЗАНИ ЛИЦА СОГЛАСНО ЧЛЕН 12 И ЧЛЕН 12-A ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА

Реден број	Вид на трансакција	Продажба	Набавка
1	Нематеријални средства	0	0
2	Материјални средства	0	0
3	Финансиски средства, освен заеми	0	0
4	Заеми	0	0
5	Залихи на материјали, производи и стоки	0	0

Реден број	Вид на трансакција	Приход	Трошоци
6	Камати	0	0
7	Услуги	0	0
8	Надоместоци за авторски права	0	0
9	Вкупен износ на останати трансакции	0	0

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	Весна Колева		
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на пополнување	12/03/2025 15:05:21
Својство	Popolnuvach	Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	ДАРИНКА ДАМЈАНОВИЌ		
ЕМБГ		Датум на пополнување	
Својство	Извршен директор	Потпис	Електронски потпишана

Податоци за
обработката

* Пополнува Управен за јавни приходи